

Врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 17 јуни 2021 година, донесе

**ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-120/13 од 11 јуни 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/13), во точката 1 зборовите „Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Романија бб, Гази Баба, Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. 1632 бр. 46 Скопје, Гази Баба“.
2. Во точката 2 во алинејата 1, зборовите „Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Романија бб, Гази Баба, Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. 1632 бр. 46 Скопје, Гази Баба“.
3. Оваа одлука се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт - импорт Скопје со седиште на ул. 1632 бр. 46 Скопје, Гази Баба, постапувајќи согласно член 17 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 20 април 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) достави Известување за промени на управител и седиштето на правното лице заведено под архивски број УП1 бр.08-119/13 и УП1 бр.08-120/13 (во понатамошниот текст: Известување).

Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт - импорт Скопје, е носител на Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-119/13 и Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-120/13 за хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан со реф.бр.393“ со инсталирана моќност од 990 kW и со локација на КП. 18/2, КО Песочани, КП 2361/5, 3740/21, КП 3/2, КО Годивје, општина Дебарца, објавени во „Службен весник на Република Македонија“, бр.85/13, донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на седницата одржана на 11 јуни 2013 година.

Во Известувањето од 20 април 2021 година е наведено дека е извршена промена на управител и седиштето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје на ул. 1632 бр. 46 Скопје, Гази Баба. Во прилог на Известувањето е доставена следната документација:

- Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија со бр.0805-50/150120210013375 од 15 април 2021 година и
- Историјат на промени издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија со бр.0805-50/150120210013376 од 15 април 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика го извести Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт - импорт Скопје дека потребно е да достави Решение за запишување на промена издадено од Агенција за енергетика на Република Северна Македонија и Договорот врз основа на кој е извршен промена на сопственичката структура согласно член 17 став (2) точка 4) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа во оригинал или копија заверена на нотар.

Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје на 4 јуни 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Решение за запишување на промена во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија бр.УП1 03-308/2 од 12 мај 2021 година издадено од страна на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија. На 8 јуни 2021 година Друштвото достави Договор за основање на трговско друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) со бр. 01-18 од 10 август 2018 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 17 јуни 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа донесе Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-119/13 и Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-120/13.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

УП1 бр. 08-120/13
17 јуни 2021 година
Скопје

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски